



Врз основа на Програмата за активностите на Град Скопје од областа на средното образование за 2022 година („Службен Гласник на Град Скопје“ бр. 02/22, 09/22 и 11/22), Град Скопје го објавува следниот:

**ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СРЕДНОШКОЛЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТИ,
УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023
ГОДИНА**

ЦЕЛ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Град Скопје и оваа година го продлжува проектот „Стипендирање на средношколци со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје“, со цел подигање на квалитетот на образованието на оваа категорија на ученици.

Врз основа на условите и критериумите утврдени со Правилникот за доделување на стипендии на средношколци со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје ќе се стипендираат ученици со попречености кои ги исполнуваат критериумите од средните училишта на Град Скопје.

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат кандидати кои учат во средните училишта на Град Скопје, а кои ги исполнуваат следниве услови:

- Да се ученици со попречености кои имаат Наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во психичкиот или физичкиот развој и специфичните потреби, издаден од надлежна установа, согласно Правилникот за оцена на видот и степенот на попреченост на лицата во менталниот или телесниот развој донесен од Министерство за труд и социјална политика (Службен весник на Република Македонија бр.172/2016 и 41/2019).
- Да се државјани на Република Северна Македонија;
- Да се жители на Скопје;
- Да се редовни ученици во средно училиште на Град Скопје;
- Да се редовни ученици кои во текот на претходната учебна година имаат постигнато минимален успех од **3,00**

- Да не се корисници на стипендија од друга институција, претпријатие или друга организација во учебната 2022/2023 година;
- Да немаат повторувано година во текот на своето образование, освен поради здравствени причини.

Висината на стипендијата за еден ученик ќе изнесува 3.000 денари месечно (нето износ) , во времетраење од 9 (девет) месеци за учебната 2022/2023 година.

НАЧИН НА ЕВАЛУАЦИЈА

За спроведување на овој Јавен повик, Градоначалникот на Град Скопје ќе формира Комисија за спроведување на постапката за доделување на стипендии на средношколци со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје, за учебната 2022/2023 година, која ќе биде задолжена да изврши евалуација на пристигнатите барања согласно Правилникот за доделување на стипендии за средношколци со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје за учебната 2022/2023 година, кој е објавен на веб страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk.

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријавувањето на Јавниот повик се врши со доставување на следнава документација:

- Пријава за стипендирање на средношколци со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје;
- Наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во психичкиот или физичкиот развој и специфичните потреби, издаден од надлежна установа, согласно Правилникот за оцена на видот и степенот на попреченост на лицата во менталниот или телесниот развој донесен од Министерство за труд и социјална политика (Службен весник на Република Македонија бр.172/2016 и 41/2019);
- Копија од државјанство на апликантот;
- Копија од лична карта на родител/старател/друго овластено лице;
- Потврда за редовен ученик во учебната 2022/2023 година издадена од средното училиште;
- Копија од свидетелство за завршена претходна учебна година, при што учениците од прва година средно образование потребно е да го приложат свидетелството од основно образование од 9-то одделение;
- Изјава потпишана од родител/старател/друго овластено лице со која се потврдува дека апликантот не е корисник на стипендија од друга институција, претпријатие или друга организација во учебната 2022/2023 година;

- Потврда од средното училиште дека апликантот нема повторувано учебна година во текот на своето образование, освен поради здравствени причини (што се докажува со соодветна медицинска документација);
- Изјава за согласност за обработка на лични податоци.

Пријавата за стипендирање средношколци со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје за учебната 2022/2023 година, Изјавата со која се потврдува дека апликантот не е корисник на стипендија од друга институција, претпријатие или друга организација во учебната 2022/2023 година, и Изјавата за согласност за обработка на лични податоци, се достапни во просториите на Град Скопје, Сектор за образование, Архивата на Град Скопје (барака 16) и на интернет страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk.

Пријавите треба да се достават до Град Скопје, преку пошта на адреса: бул. „Илинден“ бр.82, 1000 Скопје, или во Архивата на Градот Скопје (барака 16), најдоцна **до 02.12.2022 година** до 19:00 часот на последниот ден од завршувањето на Јавниот повик, со назнака: **за “ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СРЕДНОШКОЛЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТИ, УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА“.**

Пријавите се доставуваат во затворен и запечатен коверт со назнака “ До Комисија за спроведување на постапка за стипендирање на средношколци со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје за учебната 2022/2023 “, без означување на апликантот кој ја поднесува пријавата.

Неуредните пријави што не се доставени на начин како што се бара во горенаведниот текст, односно содржат нецелосни податоци и некомплетна документација, како и тие што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да се разгледуваат.

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Јавниот повик се објавува на **28.11.2022** година и трае до **02.12.2022** година.

Решението за избраните кандидати ќе биде јавно објавено на веб страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон **02/ 3297-319**.

ГРАД СКОПЈЕ